

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Охрид објавува

КОНКУРС

за доделување стипендии на редовни студенти од Општина Охрид запишани на додипломски студии на државните универзитети во Република СМакедонија и на државни универзитети во други земји за академската **2020/2021 година**

Општина Охрид ќе додели студентски стипендии и тоа:

А) стипендии за редовни студенти на **додипломски студии** од I, II, III, IV, V и VI година од општина Охрид кои студираат на државни универзитети во други земји, за академската 2020/2021 година и

Б) стипендии за редовни студенти **на додипломски студии** од I, II, III, IV, V и VI година од општина Охрид, кои студираат на државните универзитети во РСМ, за академската 2020/2021 година и живеат во потешки социјални услови.

Услови за доделување стипендии од А група:

1. да се жители на општина Охрид
2. да се редовни студенти на државни универзитети во странство
3. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми

Услови за доделување стипендии од Б група:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни студенти на државни универзитети во РСМ;
3. да живеат во потешки социјални услови (со вкупни примања во семејството до 33.000,00 денари) - (студенти кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител, без родител, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош)
4. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми.

Начин на пријавување

Кандидатите кои се пријавуваат по конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за пријава поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во Пријавницата во општина Охрид.

Со Пријавата потребно е да ги достават следните документи:

1. копија од лична карта;
2. потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2020-2021 година (копија или во оригинал);
3. Копија од трансакциска сметка;
4. Копија од Уверение со број на предвидени и положени испити во претходните години (за **А група**), со исклучок на студентите од I година;
5. потврда за висината на примања на сите членови на семејството на студентот издадена од УЈП (за **Б група**);
6. Копија од извод на умрени за ученици од самохран родител или без родители, Копија од Решение од Суд за развод на брак за ученик од самохран родител (за **Б група**);
7. Копија од потврда дека семејството е корисник на социјална помош (за **Б група**);
8. изјава потпишана од кандидатот дека доставените документи се вистинити и дека истиот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма, (изјавата е објавена на интернет страната www.ohrid.gov.mk, во прилог на конкурсот или може да се подигне во пријавницата во Општина Охрид).

I. Висината на стипендијата

Висината на стипендијата ќе изнесува 3.000,00 денари месечно за 9 (девет) месеци во текот на академската 2020/2021 година.

Рок на пријавување

Потребните документи кандидатите треба да ги достават најдоцна до 21.11.2020 год. на адреса: Општина Охрид ул.,, Димитар Влахов“ бр. 57 – Охрид, во затворен плик со назнака „За Комисијата за спроведување на Конкурсот за доделување студентски стипендии“

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 046 262 492 лок.199.

Документите на кандидатите кои се некомплетни и ненавремено доставени нема да бидат разгледувани.

Општина Охрид
Градоначалник
Д-р Константин Георгиески

П Р И Ј А В А

Се пријавувам да бидам корисник на студентска стипендија од Општина Охрид за академската 2020/2021 година. Сметам дека ги исполнувам условите предвидени од страна на Комисијата и аргументирано ги доставувам сите потребни документи.

1. Презиме, татково име, име _____

2. Ден, месец и година на раѓање _____

3. Место на раѓање, _____ општина _____

4. Постојано место на живеење

Место _____

улица и број _____

општина, држава _____

тел.бр. и e-mail _____

5. Универзитет на кој студира _____

6. Се пријавувам за стипендија од: (да се заокружи)

А) група

Б) група

Охрид

_____ 2020 год.

Подносител на пријавата

Изјава за лични податоци

Лицето _____ како субјект
на лични податоци дава **СОГЛАСНОСТ** за обработка на личните податоци
потребни при пријавување на конкурс за доделување на стипендија.

Изјавил ,

ИЗЈАВА

Јас, _____ од
_____,

со постојано место на живеење на ул. _____
бр. _____, ЕМБГ _____ и број на л.к. _____
издадена _____ година во _____, изјавувам под
морална, материјална и кривична одговорност дека податоците прикажани во
пријавата и приложената документација која се бараше согласно Конкурсот за
доделување студентски стипендии за редовни студенти од државните
универзитети во Р.С. Македонија и државните универзитети во други земји, за
академската 2020/2021 година, се идентични и вистинити.

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека не
сум корисник на стипендија од други институции или фирми.

На _____ 2020 год.

Изјавил,
